



Врз основа на Меморандумот за соработка потпишан помеѓу Универзитетот Св. Кирил и Методиј и ОКТА АД - Скопје, на 25.08.2020 година, Природно – математички факултет – Институт за хемија во Скопје распишува

## ОГЛАС

### за доделување една стипендија на студент од втор циклус студии

ОКТА АД-Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) доделува една стипендија на студентите кои во учебната 2020/2021 година првпат се запишуваат на втор циклус студии на Природно – математички факултет – Институт за хемија во Скопје, на една од следните студиски програми:

- Применета хемија
- Аналитичка биохемија

#### I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. Да има завршено прв циклус студии на Природно – математички факултет – Институт за хемија во Скопје во траење од 8 семестри, со постигнат просечен успех од најмалку 8,00;
2. Да поседува сертификат како доказ за активно познавање англиски јазик;
3. Да не е корисник на стипендија од други даватели;
4. Да е државјанин на Република Северна Македонија;
5. Предност ќе имаат кандидати кои не се во редовен работен однос.

#### II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

1. Пријава (формулар достапен на интернет страната на Факултетот);
2. Копија од диплома/уверение за завршени академски студии од прв циклус и уверение за постигнат успех;
3. Уверение - потврда за активно познавање англиски јазик;
4. CV на македонски јазик.

#### III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА

Стипендијата ги покрива трошоците за школарина во учебната 2020/2021 година во висина од 1.500 евра.

#### IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Крајниот рок за пријавување на кандидатите за користење на академската стипендија за студии од втор циклус е 15.10.2020 година. Документите може да се достават во архивата на факултетот или по пошта на адреса: Природно – математички факултет - Скопје, ул. Архимедова бр.3, Скопје (За Оглас за стипендии од ОКТА АД – Скопје).

Кандидатот ќе биде избран од страна на Комисија составена од претставници на ОКТА и претставници на факултетот, а за кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе биде организирано интервју.

Контакт лице за дополнителни информации:

**Мирко Трајановски +389 2 2532 565 / 078 203 378 / [mtrajanovski@helpe.gr](mailto:mtrajanovski@helpe.gr)**